

Искрива

РАДОВАН ПАВЛОВСКИ

ШТИТ



**Радован Павловски** е поет, есеист и патописец. Роден е на 23 ноември 1937 година во Ниш, СР Југославија. Неговото семејство се врати во Железна Река, македонско село во подрачјето меѓу Поречје, Гостивар и Кичево. Тој е потомок на стара македонска лоза: Волканоска-Филипоска-Павлоска. Неговата мајка е Достана (родена Мицкоска), а негов татко е Павле Павловски. Основно образование завршил во Железна Река, средно во Гостивар, а студирал право и литература на Универзитетот *Св. Кирил и Методиј* во Скопје.


Од 1964 до 1982 година живееше и твореше во Хрватска, од 1982 до 1985 - во Србија. Во 1985 година се враќа во Скопје, Република Македонија, каде што сега живее и создава. Член е на ДПМ и на Македонскиот ПЕН Центар.

Носител е на македонските награди *Браќа Миладиновци*, *11 Октомври*, *Кочо Рацин*, *Повелба на печалбарите*, *Гоцева повелба* и *Ацо Шопов*, како и на странските награди и признанија - *Младост*, *Златна струна*, *24-та Дисова пролет*, *Ристо Ратковиќ* (во бившата СФРЈ), *Човек на годината за 1997* (Американски биографски институт), *Меѓународна личност на годината 97/98* (Интернационален биографски центар - Кембриџ, Англија), *Признание за животно дело за 1998* (Американски биографски институт), *Исклучителна личност на 20-от век* (Меѓународен биографски центар од Кембриџ), застапен е во *Кој е кој меѓу интелектуалците* (Меѓународен биографски центар од Кембриџ).





2001











. \*  
,  
,  
( , ),

, ,  
.  
.  
( )

!  
è .

•  
•  
•  
•

Nolli turbare cirkulos meos\*

-

O

è

-

.

---

" (287-212 . . . .), " ( ) , , ,

0 .  
.

.  
0

.

**I**

**II**

**III**

-

\*

\*

\*

---

\* (87 54 . . . .) -

\* - , ,

\* -

\* - ,

è



è

ù



I

.

II

ú

è



• •

!

.









,

-

,

й



0

-





è

,

.

.

”

!

”

,

é  
é

.





й

·  
—

·

0

.

,



0



й

—

.

-



:

-

:

;

-

.

-  
!

.  
.  
.





, 17 2000



, , ,



， ，  
，  
，  
， ，  
，  
，  
，  
，

— ，  
— ，  
， ，

, , , , , ,

!

, ?

, ? ,

-



!

!  
? ,

- .  
. .  
, ,

,

:

- ,  
, ,  
, ,  
, ,



—  
,  
.  
?  
:  
- - .  
-  
. ,  
, , , ,  
, , , ,  
, ,  
-  
, ,  
, .

...

,  
.  
.  
.  
.



-

, ,

,

,

,

,

,

,

,

-

-

.

,

-